



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за труд и социјална политика

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број 04-3928/1
14.06. 2013 година
Скопје

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) министерот за труд и социјална политика на ден 14.06.2013 година донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во
Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Во Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-8093/2 од 12.12.2012, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-2052/1 од 19.03.2013 и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-3344/1 од 23.05.2013 во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.6 во работното место со реден број “110.” во делот Вид на образование зборовите “Градежен факултет” се заменуваат со зборовите “Техничко-технолошки науки”.

Член 2

Во дел II, член 7, точка 6, подточка 6.2 во работното место со реден број “136.” во делот Вид на образование по зборовите “Општествени науки- завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС” се додаваат зборовите “или магистерски студии од област на општествени науки – завршен VII/2 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС “

Член 3

Во дел II, член 7, точка 8, подточка 8.2 во работното место со реден број “173.” во делот Вид на образование зборовите “Економски факултет или Правни студии “ се заменуваат со зборовите “Општествени науки”.

Член 4

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се вршат изменувања и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места како составен дел на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика

“110	Раководител на Одделение за инвестициони работи	1	Раководител на одделение	Техничко- технолошки науки - завршен VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС	Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет	најмалку четири (4) години работно искуство во струката, од кои една (1) година во државната служба
136	Комуникација со медиуми	1	Соработник	Општествени науки - завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или магистерски студии од област на општествени науки – завршен VII/2 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС	Познавање на англиски или друг светски јазик Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет	најмалку една (1) година работно искуство во струката
173	Раководител на одделение за пазар на трудот	1	Раководител на одделение	Општествени науки - завршен VII/1 степен или стекнати 300 кредити според ЕКТС	Познавање на англиски или друг светски јазик Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет	најмалку четири (4) години работно искуство во струката, од кои една (1) година во државната служба”

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува по објавувањето на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика.

Правилникот ќе се објави наредниот ден по добивањето писмена согласност од Агенцијата за администрација

Број 04-3928/1

14.06. 2013 година

МИНИСТЕР,

Диме Спасов

С к о п ј е

Изработил: м-р Трајкова Кате